

Традицијата и универзалното

Разгледи - Април - Јули '92

Изложбата „14 Македонски уметници во 80-тите“, Музеј на современата уметност — Скопје, март/април 1992 г.

Изложбата именувана „14 Македонски уметници во 80-тите“, компилацијски структурирана, спаѓа во редот на оние изложби кои се навраќаат на појавите и ги резимираат настаниите од изминатите десетици, за да направат анализа и рекапитулација на пројавите кои ја одбележуваат и ѝ даваат печат на Македонската уметност во десеттата десетица од овој век.

Определбата за презентираните творци не произлегува од заедничката припадност на одредена стилска насока. Тие како различни творечки индивидуи, се вклучени во контекстот на своето време, во спрека помеѓу традицијата и современото, а интересни се поради авторската реторика со која го бранат достоинството на уметничкиот ентитет и инсистираат на ликовната поетика.

Ристо Калчески во своите дела се стреми кон прегледни групации на асоцијативни — нефигуративни парцели во сликарата. Филигранското длабење во сликарската маса придонесува за извлекување од неа на оној систем на хиероглифски формации кои ги поетику-

вашт светлосните ефекти да создаваат обмислено разигран ритам на нерамнините на платното. Во сликањето на предметната неегзистентност, Калчески го следи концептот на тргнување од објективното, што потоа се трансформира во помалку или паке чиста пластична визија, произлезна од визуелните импресии длабоко втиснати во свеста Уметничкиот јазик на Родољуб Анастасов е крајно индивидуализиран во потрагата по автономната суштина на уметноста. Неговото дело е симболичен, продуховен начин евокира едно доживување, едно вечно талкање низ беспаката на нашата цивилизација, преку градење на асоцијативно-сугестивни состојби, грижливо обработени со пригашен колорит.

Грижливата организација на творбите како најсоодветно про никнување во духовните и визуелните вредности на просторот, во кој се посакува остварување на сопственото постоење, е основна смисла на цртачкото творештво на Душан Перчинков. Во неговите осмислено градени дела, најдобро се изразуваат здружениите карактеристики на геометристката и системската абстракција, поттикнати од новите урбани простори, допуштајќи пробиви и на некои моменти од морфологијата на pop art-от.

Петар Хади-Бошков, презентирајќи едно единствено скулпторско дело, своевидна инсталација со променлива концепција, зборува за своевидно експериментирање со формата, што доведува до една декоративна композиција со расчленети, динамични и асоцијативни форми.

За Петар Мазев е карактеристично воспоставувањето на неспособен, импулсивен, но и решителен однос спрема предизвиците на времето искажано низ експресивно-морбидната деформација на формите. Компонирањето на необични и реални ситуации и експлозивниот третман на колоритот, се одразува и врз психолошката клима која е вознемирена, агресивна, неспособна, трауматична. Експресивната фигуративност која се насира низ првидно хаотичните еруптивни напоси на бои и потези, се „разлага“ и „експлодира“ под раката на уметникот.

Интелектуалниот рафинман кај Глигор Чемерски е најчесто при таен во експлозивното драматично излевање на сопствената човечка интима, низ пантеистичката визија за светот и милозивоста на лирското исказување. Во структурата на неговите платниа продира некаков „егзистенцијален сграв“ исткаен од сите човечки ововремени трауми, а предизвикан од претчувството за некои апокалиптични настани. Идејните, просторните и временските феномени, изведени спонтано со нагласена растрепереност на сетилата и барокизирана извиеност на формите се втурнуваат во драматични колажи на противречни сили, чувствува, мисли, енергија.

Фигурата е формален алемент во кој Димитар Манев, го разигрува, разработува истражува, преиспитува својот ликовен свет и својата животна приказна. Се интересира за односот на обликот и бојата, и свесно ги користи за создавање една конкретна фигуративност. Ја создава со помош на прочистување на колоритот, редукција на геометристките облици исполнети со боја, вметнување чисто цртачки елементи, необработени колажни ефекти и партии изведени во екс-

пресионистички манир. Манев со изборот на мотив и ликовна постапка, која се карактеризира со експресивна робусност и трансформација, дава јадровита претстава за едно блиско подрачје и менталност.

Опусот на Симон Шемов, навлегува во изучување и аналитично расчленување на сегментот и чинот на играта, како манифестија на животниот елан, за да воспостави синтеза меѓу симболичната ликовна постапка, смелото решавање на композицијата со суптилен колористички третман и осознавањето на личната визија низ предметот-символ. Изборот на материјалот ја определува моментната постапка и ги поттикнува имагинативните импулси. Шемов остварува непосреден контакт со материјата, со природните материјали и создава стилизиран симбол на нешто препознатливо, симбол-знак кој длабоко во себе е метафора на сознанијата, чувствата, духот, мотивот, видливото, сеќавањата, асоцијациите.

За впечатокот кој го побудува неолитската идеолатриска фигурација на Анета Светиеска, има удел и обновениот интерес за материјата, за нејзината примодијална конкретност, но и слоевитето истражување на таинствената внатрешна структура на природата и животот. Од приврзаноста кон почвата, природата, виталното, органското, исконското се еманира едно алтернативно интелектуализирано толкување на есенцијалното, враќање кон сопственото национално-етнографско и културно-уметничко поднебје.

За творбите на Јован Шумковски неможе да се гварди дека се замислени како слики. Тоа се пред сè објекти, создадени главно од дрвена графа, стар мебел и помошни метални елементи, кои по формалната организација вклучуваат и изискажача илузија на една модернистичка парадигма: кубистичките и конструктивистичките објекти-релјефи. Хоризонталниот формат на платното и наслагите на првенички тонови чинат боената декоративна текстура и длабчината на колоритот да потствуваат на земјана подлога конкретизирана од тешките и масивни дрвени рамови.

Сликите на Благоја Манејски го принудуваат погледот да се движи по нивните површини и да следи една наизменична промена на кадри, откривајќи дека сликата е составена од повеќе испарцелизирани површини. Внимателното око открива препознатливи теми, познати претстави, веќе видени ракописи, цитати од енформелот, апстрактниот експресионизам, art brut-от, Мондријан, додека внатрешната динамика доаѓа од ритамот на различно поставените планови, колористичкото богатство и контрастот на текстурата.

Глобалната ликовна матрица на Станко Павлески се генерира главно од два извора: конструктивизмот и минимализмот, почнувајќи од минимизирани обмислени форми, во кои „единството“ произлегува од примодијалната егзистенција на кругот, триаголникот, коцката. Неговата пластика (конзистентна, компактна и студено сериозна) влегува во мрежа на односите меѓу архитектурата — дизајнот — скулптурата — мебелот — предметот и нивните негации, како спој на стварното и нестварното. Водично-сакралните објекти од циклусот „Архитектони — обредни“ со својата тиштина, масивност, гробна сериозност, го афир-

мираат есхатолошкото во неговите дела што им дава една метафизички конотирана димензија. Во бројните изложени дела, кои ја презентираат деценцијата што измина, ликовните творци го насочуваат својот израз кон поднебјето од каде најубедливо се декларира ликовниот говор из'рен од битието на сопствената традиција, а развиен во насока на универзалните сфери на уметничко изразување.

Лилјана Неделковска